



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Ф

830  
Službeni vesnik SR  
Makedonije  
91001 Skopje  
Feb 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-19644

Петок, 12

БЕЛ

БРОЈ 13

— теле-  
— Централна 650-155; Уредништво  
651-855; Служба за претплата 651-732;  
Телекс 11756

160.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОМОРСКАТА И ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за поморската и внатрешната пловидба, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 10 март 1982 година.

II бр. 155  
10 март 1982 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Драгослав Марковиќ, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОМОРСКАТА И ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

#### Член 1

Во Законот за поморската и внатрешната пловидба („Службени лист на СФРЈ“, бр. 22/77), во член 6 точка 11 зборовите: „влекач и потискувач“ се заменуваат со зборовите: „влекач, потискувач и пловечка направа“.

#### Член 2

Во член 32 се додава став 2, кој гласи:

„Странски брод, кога се наоѓа во крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија односно во пловните патишта на внатрешните води на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кои важи меѓународниот или меѓудржавниот режим на пловидбата, е должен да го вее знамето на својата државна припадност.“

#### Член 3

Во член 35 по зборот: „море“ се додаваат зборовите: „односно внатрешните води.“

#### Член 4

Во член 98 зборовите: „Пописот на екипажот од член 73 и“ се бришат, а зборот: „свидетелствата“ се заменува со зборот: „Свидетелствата“.

#### Член 5

Во член 125 став 2 по зборовите: „додека заповедникот на бродот“ заширката и зборовите: „односно заповедникот на бродот на внатрешната пловидба без сопствен погон“ се бришат.

#### Член 6

Во член 170 став 3 зборовите: „и два чамца“ се бришат.

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Решенија за определување на имињата и ознаките на бродовите, како и на позивните знаци на бродовите донесува сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските.“

#### Член 7

Во член 266 став 1 по зборовите: „листот А“ се додаваат зборовите: „од влошката на главната книга на уписникот на бродовите“.

#### Член 8

Во член 267 став 1 по зборовите: „листот С“ се додаваат зборовите: „од влошката на главната книга“.

#### Член 9

Во член 277 став 1 зборовите: „деловодниот протокол“ се заменуваат со зборовите: „дневникот на уписникот на бродовите“.

#### Член 10

Во член 306 став 1 точка 7 по зборовите: „листот А“ се додаваат зборовите: „од влошката на главната книга“.

#### Член 11

Во член 380 став 1 во точка 1 бројот: „12.000“ се заменува со бројот: „2.500“, во точка 2 бројот: „36.000“ — со бројот: „7.500“, а во точка 3 бројот: „36.000“ — со бројот: „7.500“, бројот: „24.000“ — со бројот: „5.000“ и бројот: „12.000“ — со бројот: „2.500“.

#### Член 12

Во член 451 став 1 по зборот: „лука“ се додаваат зборовите: „односно пристаништето“.

#### Член 13

Член 647 се менува и гласи:

„Влечењето што започнува и завршува во југословенски луки односно пристаништа или во крајбрежното море, односно на внатрешните води на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (каботажно влечење) не можат да го вршат странски бродови без одобрение од надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.“

## Член 14

Во член 760 зборовите: „со бродот“ се заменуваат со зборовите: „на бродот“.

## Член 15

Во член 768 став 3 зборовите: „став 1“ се заменуваат со зборовите: „став 2“.

## Член 16

Во член 793 став 2 по зборот: „море“ се додаваат зборовите: „односно внатрешните води“.

## Член 17

Во член 1004 став 1 точка 1 зборовите: „или југословенски правни лица“ се бришат.

## Член 18

Во член 1030 се додава нов став 2, кој гласи:

„Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе се казни за поморски прекршок односно за прекршок на внатрешната пловидба заповедникот на странски брод или лицето што го заменува ако бродот не го вее знамето на својата државна припадност кога се наоѓа во крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, односно во пловните патишта на внатрешните води на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кои важи меѓународниот или меѓудржавниот режим на пловидбата (член 32 став 2).“

## Член 19

Во член 1036 став 2 точка 3 по зборовите: „за пловидбата“ се додаваат зборовите: „на бродови, чамци и други пловни објекти“.

Во точка 11 зборовите: „и чамците“ се бришат.

## Член 20

Во член 20 став 1, член 36 став 2, член 161 став 2, член 162 став 2, член 163 став 1 и член 164 став 2, зборовите: „Сојузниот комитет за сообраќај и врски“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските“.

Во член 20 став 2, член 25 став 3, член 26 став 2 точка 3, член 28, член 163 став 2, член 164 став 1, член 165, член 175 став 1 точ. 3 и 4, член 364 точка 6 и член 1036 став 2 зборовите: „Сојузниот комитет за сообраќај и врски се заменуваат со зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските“.

Во член 26 став 2 точ. 1 до 3 и во член 794 зборовите: „Сојузниот секретаријат за надворешни работи“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи“.

Во член 28 став 2 точ. 2 и 3 зборовите: „Сојузниот секретаријат за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи“.

## Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## 161.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА И ЗАШТИТА НА ЗНАКОТ И НАЗИВОТ ЦРВЕН КРСТ

Се прогласува Законот за употреба и заштита на знакот и називот црвен крст, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 10 март 1982 година.

П бр. 156  
10 март 1982 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Драгослав Марковиќ, с. р.

## ЗАКОН

## ЗА УПОТРЕБА И ЗАШТИТА НА ЗНАКОТ И НАЗИВОТ ЦРВЕН КРСТ

## Член 1

Заради примена на Женевската конвенција за подобрување на положбата на ранетите и болните во вооружените сили во војна, на Женевската конвенција за подобрување на положбата на ранетите, болните и бродоломците на вооружените сили на море, на Женевската конвенција за заштита на граѓанските лица за време на војна, од 12 август 1949 година, и на Дополнителниот протокол I кон женевските конвенции од 10 јуни 1977 година (во натамошниот текст: женевските конвенции), со овој закон се пропишуваат условите и начинот на употреба и заштита на знакот и називот црвен крст во мир, како и во војна или во друг вооружен судир (во натамошниот текст: во војна).

## Член 2

Знакот на црвен крст е крст со црвена боја кој има четири еднакви краци на бело поле.

## Член 3

Никој не смее да го употребува знакот ниту називот црвен крст ако според одредбите на овој закон и на женевските конвенции нема право да го употребува знакот односно називот црвен крст.

Знакот црвен крст може да се употребува како знак на означување, како знак на припадност и како знак на заштита, во согласност со женевските конвенции, во случаите и под условите определени со овој закон.

## Член 4

Само Црвениот крст на Југославија има право на називот црвен крст.

## Член 5

Во мир со знакот црвен крст можат да бидат означени:

1) згради, уреди, санитарски материјал и превозни и преносни средства на организациите на здружен труд во областа на здравство и на организациите на здружен труд во областа на социјалната заштита за згрижување на лицата на кои им е потребна постојана медицинска нега (во натамошниот текст: здравствените организации);

2) превозни и преносни средства на други организации на здружен труд што се употребуваат за превоз на ранети и болни лица, ако за носење на знакот црвен крст добијат одобрение од Црвениот крст на Југославија;

3) места определени за давање на прва медицинска помош во населбите, на сообраќајниците, во организациите на здружен труд и во други организации и заедници, како и места каде што е сместен санитарски материјал и опрема што служат за давање на прва медицинска помош.

## Член 6

Во мир и во војна знак на црвен крст можат да употребуваат односно да бидат означени како со знак на припадност:

1) работници, згради, средства и материјали на Црвениот крст на Југославија;

2) персонал, средства и материјали на странски организации на Црвениот крст, за време додека во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, по одобрение од Сојузниот извршен совет, вршат дејност на Црвениот крст.

Во војна, знакот на припадност што го употребуваат организациите и лицата од став 1 на овој член мора да биде со помали размери од знакот на заштита и не смее да се става на лента околу раката, врз покрив на зграда и на превозни средства.

## Член 7

Во мир и во војна знакот црвен крст може да се употребува односно да се носи како знак на означување и како знак на заштита на лицата, на санитарските единици и установи, на зградите, уредите, санитарските материјали и на превозните и преносните средства (копнени, поморски и воздухопловни) што ѝ припаѓаат на санитарската служба на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Одредбите на став 1 од овој член се однесуваат и на санитарската служба на вооружените сили на други држави за време додека на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, врз основа на одобрение од Сојузниот извршен совет, врши санитарска дејност.

## Член 8

Во војна знакот црвен крст се употребува односно се носи како знак на заштита на:

1) згради, уреди, санитарски материјали, превозни и преносни средства и на работници во здравствени организации;

2) згради, уреди, санитарски материјали и превозни и преносни средства на Црвениот крст на Југославија и на лицата определени за пронаоѓање, прибирање, пренесување и нега на ранети и болни или за спречување на болести;

3) единици на цивилната заштита за давање на прва медицинска помош;

4) болнички бродови;

5) екипи за давање прва медицинска помош што ги организираат здравствените организации, други организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедниците и Црвениот крст на Југославија, за времето додека ги извршуваат тие работи;

6) средства на копнениот, водениот и воздухопловниот сообраќај што служат за пренесување на бродолонници, ранети, болни и санитарски материјали (санитарскиот транспорт).

По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина може да ја ограничи употребата односно носењето на знакот црвен крст како знак на заштита на одделни згради и уреди, на превозни и преносни средства и на лицата од тој став ако тоа го бараат посебните интереси на народната одбрана.

Во војна знакот црвен крст може да се употребува односно да се носи како знак на заштита на персоналот, зградите, уредите, санитарските материјали и на превозните и преносните средства во составот на санитарските служби на странски организации на Црвениот крст, на Црвениот полумесец и на други странски доброволни друштва за помош кога, по одобрение од Сојузниот извршен совет, на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија вршат санитарска дејност.

## Член 9

Во војна знакот црвен крст може да се употребува како знак на означување и како знак на заштита на санитарските зони и на местата определени заради заштита на ранети и болни, како и на лицата што во тие зони и места работат врз згрижување и нега на ранетите и болните што се сместени во нив.

Санитарските зони и местата од став 1 на овој член ги определува Сојузниот извршен совет.

## Член 10

Лицата од член 8 на овој закон, кои имаат право на носење на знакот црвен крст, мораат во војна да имаат легитимација со своја фотографија и втиснат сув жиг, кога служи како доказ дека работат во определени организации односно заедници и во определено својство. Во легитимацијата мораат да бидат означени работите што ги вршат тие лица.

## Член 11

Лицата од член 8 на овој закон мораат, додека се на служба, кај себе да ја имаат легитимацијата од член 10 на овој закон и на левата рака да носат лента со знакот црвен крст и со отисок на жиг отпорен на влага.

Лицето што ќе го изгуби својството врз основа на кое добило, легитимација и лента со знак црвен крст е должно да му ја врати легитимацијата и лентата на органот што ја издал легитимацијата односно лентата.

## Член 12

Надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина им ја издава легитимацијата од член 10 и лентата од член 11 на овој закон на определени лица во случај на избивање на војна и за тоа води евиденција.

## Член 13

Санитарскиот транспорт, организациите и единиците, санитарските материјали, уредите и превозните и преносните средства од член 8 на овој закон, како и санитарските зони и местата од член 9 на

овој закон, ако во војна за нив се употребува знакот црвен крст како знак на заштита, мораат да бидат обележени со знакот црвен крст на видлив начин и на определено место.

#### Член 14

Црвениот крст на Југославија може на организите надлежни за вршење надзор над извршувањето на овој закон да им предлага мерки од значење за правилното користење на знакот црвен крст и за спречување на неговата злоупотреба.

#### Член 15

Во вршењето надзор над извршувањето на овој закон надлежните органи имаат право и должност:

- 1) да наредат отстранување на знакот црвен крст што се употребува односно што се носи спротивно на условите пропишани со овој закон и на прописите донесени врз основа на него;
- 2) да наредат други мерки потребни за спроведувањето на овој закон и на прописите донесени врз основа на него;
- 3) во случај на повреда на одредбите од овој закон, да поднесат до надлежниот орган барање за поведување на прекршочна постапка.

#### Член 16

Запознавање на населението на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со текстот на Женевските конвенции ќе врши Црвениот крст на Југославија.

Запознавање на лицата во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на работниците во здравствените организации со текстот на Женевските конвенции ќе вршат надлежните органи во вооружените сили односно во здравствените организации.

Запознавање на студентите на високошколските установи со текстот на Женевските конвенции ќе се врши на начин и по постапка што се утврдени со прописите на републиките односно на автономните покраини.

#### Член 17

Се овластува сојузниот секретар за народна одбрана да го пропише начинот на означување со знакот црвен крст на воените санитарски единици и установи, на зградите, уредите, санитарските материјали и на транспортните средства што се во составот на санитарската служба на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и да ги определи органите на вооружените сили што можат да ја ограничат употребата односно носењето на знакот црвен крст како знак на заштита во воените санитарски единици и установи, како и органите на вооружените сили што ќе се грижат за примената на тие прописи.

#### Член 18

Црвениот крст на Југославија го уредува начинот на употребата на знакот и називот црвен крст во вршењето на својата дејност (чл. 4 и 6).

#### Член 19

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството, на предлог од Црвениот крст на Југославија, донесува прописи:

- 1) за начинот за употребување на знакот црвен крст како знак на означување и знак на заштита (чл. 5 и 8);
- 2) за легитимацијата и лентата на корисниците на знакот црвен крст во војна и за водeњето на евиденцијата за издадените легитимации и ленти (чл. 10, 11 и 12)

#### Член 20

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок здравствена организација, друга организација на здружен труд или друго правно лице:

- 1) ако го употреби називот црвен крст, а за тоа нема право (член 4);
- 2) ако го употреби знакот црвен крст како знак на означување, како знак на припадност или како знак на заштита спротивно на одредбите од чл. 5, 6 и 8 на овој закон.

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во здравствената организација, во друга организација на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 2.000 до 5.000 динари.

#### Член 21

Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок поединецот:

- 1) ако во војна го носи или го употребува знакот црвен крст како знак на заштита, а го нема својството на лицето од член 8 став 1 на овој закон;
- 2) ако за време на службата кај себе ја нема легитимацијата од член 10 на овој закон или ако не ја носи лентата со знакот црвен крст на пропишаниот начин или ако го изгуби својството на лице врз основа на кое ја добил легитимацијата и лентата, а не му ги врати на надлежниот орган (член 11).

#### Член 22

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за употреба и за заштита на знакот и називот Црвен крст („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72).

#### Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

### 162.

Ерз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ СУДОВИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за воените судови што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 10 март 1982 година.

П бр. 157  
10 март 1982 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Драгослав Марковиќ, с. р.

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ СУДОВИ

### Член 1

Во Законот за воените судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77) во член 4 ставот 3 се менува и гласи:

„Воените судови, преку сојузниот секретар за народна одбрана, го известуваат Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како највисок орган на раководењето и командирањето со вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за применувањето на законите и за својата работа.“

### Член 2

Во член 5 став 3 зборовите: „Врховниот командант на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: Врховниот командант на вооружените сили)“ се заменуваат со зборовите: „Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: Претседателството на СФРЈ)“.

Во член 11 став 2, член 30 став 1, член 35, член 38 ст. 4 и 5 и член 43 став 1 зборовите: „Врховниот командант на вооружените сили“ се заменуваат со зборовите: „Претседателството на СФРЈ“.

### Член 3

Во член 6 ст. 2 и 3 се менуваат така што гласат:  
„Во случаите утврдени со овој закон Врховниот воен суд решава за правните средства и против одлуки на својот совет.“

Во случаите утврдени со овој или со друг сојузен закон против одлуките на Врховниот воен суд можат да се изјават правни средства до Сојузниот суд.“

### Член 4

Во член 13 став 3 зборовите: „во вршењето на службата или во врска со службата“ се заменуваат со зборовите: „во врска со вршењето на службата“.

### Член 5

Во член 15 ставот 2 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако воено лице или граѓанско лице на служба во вооружените сили извршило кривично дело против службената должност предвидено во кривичниот закон, а цивилно лице се појавува како соизвршител или како втор соучесник, и на военото односно граѓанското лице на служба во вооружените сили и на цивилното лице ќе им суди воениот суд.“

### Член 6

Во член 16 став 1 зборовите: „од член 13 ст. 1, 2 и 3 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „од член 13 ст. 1 и 2 од овој закон и кривичните дела против службената должност предвидени во кривичните закони“.

### Член 7

Член 20 се менува и гласи:

„Кога воениот суд од прв степен суди во совет:

1) во кривични работи на војници, помлади офицери и воени службеници од XII до VIII класа, еден судија поротник во советот мора да биде помлад офицер или воен службеник од XII до VIII класа;

2) во кривични работи на офицери, воени службеници од VII до I класа и на цивилни лица, судиите поротници се офицери или воени службеници од VII до I класа, со тоа што во кривични работи на цивилни лица еден судија поротник може да биде и граѓанско лице на служба во вооружените сили;

3) во кривични работи на малолетници, судиите поротници од точка 1 или од точка 2 на овој член мораат да бидат лица кои имаат искуство во воспитувањето на малолетници;

4) во кривични работи во кои одговараат повеќе воени лица, судиите поротници се определуваат спрема оптужениот кој има највисок чин односно класа, а ако покрај воените лица одговара и цивилно лице, судиите поротници можат да се определат како за судење на цивилно лице;

5) во имотни спорови, судиите поротници се определуваат на начинот пропишан со одредбите на точ. 1 до 4 на овој член, а спрема својството на тужениот.“

### Член 8

Во член 21 ст. 3 и 4 се бришат.

### Член 9

Членот 26 се менува и гласи:

„Врховниот воен суд во совет составен од двајца судии и тројца судии поротници одлучува за жалби против пресуди на совети на воените судови од прв степен донесени во кривична постапка или за жалби против решенија за примена на мерката на безбедност задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена установа, како и за барање за испредно ублажување на казна.“

Врховниот воен суд во совет составен од пет судии одлучува за жалба против пресуда на совет на Врховниот воен суд ако тој ја преиначил пресудата на воениот суд од прв степен со која оптужениот е ослободен од обвинението и изрекол пресуда со која оптужениот се огласува за виновен, или за барање за заштита на законитоста против пресудата на воениот суд од прв степен која станала правносилна поради тоа што не била изјавена жалба.

Врховниот воен суд во совет составен од тројца судии и четворица судии поротници одлучува за жалба против пресуда со која Врховниот воен суд изрекол смртна казна за кривични дела утврдени со републички односно покраински закон, или казна затвор од 20 години за кривични дела утврдени со сојузен, републички односно покраински закон, или со која што ја потврдил пресудата на воениот суд од прв степен со која е изречена смртна казна или казна затвор од 20 години за такви дела.

Врховниот воен суд во совет составен од тројца судии одлучува во сите случаи што не се изречено наведени во одредбите на ст. 1 до 3 од овој член.

Судиите поротници во Врховниот воен суд се офицери.“

### Член 10

Во член 32 став 2 зборовите: „две години“ се заменуваат со зборовите: „четири години“.

### Член 11

Во член 33 ставот 2 се менува и гласи:

„Судиите и судиите поротници даваат свечена изјава пред претседателот на Претседателството на СФРЈ или пред лицето што ќе го определи Претседателството на СФРЈ.“

## Член 12

Членот 63 се менува и гласи:

„Кога Врховниот воен суд одлучува во трет степен, сообразно се применуваат одредбите што важат за постапката во втор степен. Член на советот кој одлучува во трет степен не може да биде судијата односно судијата поротник кој порано одлучувал за тој предмет.“

## Член 13

Во член 68 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член сообразно се применуваат и при определувањето на месната надлежност на воениот суд од прв степен за судење на граѓанско лице на служба во вооружените сили.“

## Член 14

Во член 69 став 2 по зборовите: „со военно лице“ се додаваат зборовите: „односно со граѓанско лице на служба во вооружените сили.“

## Член 15

По член 70 се додава нов член 70а, кој гласи:

„За бришење на осудата на воениот суд по молба од осудениот (член 93 став 5 на Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија) месно е надлежен воениот суд од прв степен на чија територија се наоѓа живеалиштето на осудениот.“

## Член 16

Во член 75 на крајот се додава записка и зборовите: „а под условите и на начинот од член 74 став 2 на овој закон — и овластените старешини на органот за безбедност на вооружените сили и на воената полиција“.

## Член 17

По член 77 се додава назив на новиот оддел 6, кој гласи:

„6. Овластувања за донесување на прописи.“

## Член 18

Во член 78 на крајот се додаваат зборовите: „и за надомест на трошоците за кривична постапка пред воените судови“.

## Член 19

Во член 86 зборовите: „на чија територија се наоѓа судот кој ја изрекол кривичната санкција“ се заменуваат со зборовите: „на чија територија осудениот има живеалиште“.

## Член 20

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## 163.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за посебните услови за давање кредити

за инвестиции, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 10 март 1982 година.

П бр. 153  
10 март 1982 година  
Београд

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Sergoј Kraigher, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Драгослав Марковиќ, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ**

## Член 1

Во Законот за посебните услови за давање кредити за инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/79 и 59/81) во член 4 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Банката, односно другиот корисник на општествени средства не може да му даде кредити за инвестиции односно гаранции по основа на инвестициите на корисникот на општествени средства инвеститорот пред да ги намери корисникот на општествени средства втасаните обврски по кредитите за инвестиции и другите втасани обврски по основа на инвестициите“.

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: „став 1“ се заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 2“.

## Член 2

Во член 6 став 2 точка 1 процентот: „80%“ се заменува со процентот: „90%“.

Во точка 2 процентот: „60%“ се заменува со процентот: „80%“, а процентот: „40%“ — со процентот: „60%“.

Во точка 3 процентот: „20%“ се заменува со процентот: „30%“.

Во точка 4 процентот: „50%“ се заменува со процентот: „80%“.

Во точка 5 процентот: „40%“ се заменува со процентот: „60%“, а по зборовите: „стопанството“ се додаваат записка и зборовите: „освен за градежни објекти за кои во овој член е определен друг процент на сопственото учество“.

Во точка 6 процентот: „30%“ се заменува со процентот: „50%“.

Во точка 8 процентот: „20%“ се заменува со процентот: „60%“.

Во точка 9, на крајот, точката се заменува со точка и записка и потоа се додава нова точка 10, која гласи:

„10) 20% — за градежни објекти, а 15% — за опрема на корисници на општествени средства од областа на стопанството за инвестициони вложувања во дејностите за кои е предвиден побрз развој во Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, односно во Договорот за основите на

Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година за усогласување и насочување на тековите на општествената репродукција.“

#### Член 3

Во член 14 став 1 по точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а) ако даде кредит за инвестиции односно гаранција по основа на инвестиции на корисникот на општествени средства — инвеститорот пред да ги намери корисникот на општествени средства втасаните обврски по кредитите за инвестиции и другите втасани обврски по основа на инвестициите (член 4 став 2);“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Покрај казната за стопанскиот престап од точка 2а, на казнетото лице може да му се изрече и заштитна мерка забрана на вршењето на работите што се врзани за давање на кредити за инвестиции односно давање на гаранции по основа на инвестиции, како и за располагањето со општествените средства, во траење од една до пет години.“

#### Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

### 164.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ**

Се прогласува Законот за дополние на Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 10 март 1982 година.

П бр. 159  
10 март 1982 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Драгослав Марковиќ, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ**

#### Член 1

Во Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80) во член 79 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, основната организација на здружен труд за производство или промет на нафтени деривати која во завршната сметка за 1981 година не може да ги покрие негативните курсни разлики настанати по странските краткорочни кредити за увоз на нафта и каматите по тие кредити, како и негативните разлики настанати поради увозот на нафта по повисока цена од цената што е призната со корекцијата на цените на нафтени деривати според одлуката на Сојузниот извршен совет во 1981 година, може тие разлики и камати да ги разграничи до височината на искажаната загуба, со тоа што да ги надомести во 1982 година најмалку за 50% и во 1983 година за 50% односно за износот на разликата кој не е надоместен во 1982 година.“

#### Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

### 165.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРАДАТА „ЕДВАРД КАРДЕЉ“**

Се прогласува Законот за измени на Законот за Наградата „Едвард Кардељ“, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 10 март 1982 година.

П бр. 160  
10 март 1982 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Драгослав Марковиќ, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРАДАТА „ЕДВАРД КАРДЕЉ“**

#### Член 1

Во Законот за Наградата „Едвард Кардељ“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81) во член 15 ст. 1 и 2 годината: „1982“ се заменува со годината: „1983“.

Во став 2 зборот: „три“ се заменува со зборот: „четири“.

#### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

166.

Врз основа на член 414 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

#### Член 1

Во Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/81) член 5 се брише.

#### Член 2

Во член 6 процентот: „70%“ се заменува со процентот: „80%“, а процентот: „30%“ — со процентот: „40%“.

#### Член 3

Во член 7 став 2 процентот: „20%“ се заменува со процентот: „30%“.

Во став 3 на крајот наместо точка се става запирка и се додаваат зборовите: „а за времето над 90 дена на органот му се признаваат во материјални трошоци издатоците во височина на дневницата намалена за 40%“.

#### Член 4

Член 8 се брише.

#### Член 5

Во член 10 став 1 се брише.

#### Член 6

Во член 11 став 3 се брише.

#### Член 7

Член 15 се менува и гласи:

„Ако функционер, раководен работник и работник при службено патување во странство или при преместување користи сопствен патнички автомобил, во материјални трошоци на органот му се признава на име превозни трошоци надомест во височина на цената на картата на најеконичното превозно средство.“

#### Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 64

25 февруари 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Бесенин Гурмиовиќ, с. р.

167.

Врз основа на член 215 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78) Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

**ЗА СЕРВИСОТ ЗА ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНИТЕ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

#### Член 1

Сервисот за финансиско-материјалните работи на сојузните органи на управата и сојузните организации (во натамошниот текст: Сервисот) е заедничка стручно-техничка служба на Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата и сојузните организации (во натамошниот текст: сојузните органи).

#### Член 2

Сервисот ги врши финансиско-материјалните работи и работите во врска со водењето на податоците од евиденцијата за предметите, паричните средства и материјалните права што ги користат сојузните органи.

Работите од став 1 на овој член Сервисот ги врши и за потребите на други органи на федерацијата по нивно барање, во рамките на расположивите можности.

#### Член 3

Работите од член 2 на оваа уредба Сервисот ги врши без надомест.

За услугите што ги врши на сојузниот орган кој има сопствена служба, Сервисот му наплатува надомест според ценовникот на услугите.

#### Член 4

Сервисот има својство на правно лице.

#### Член 5

Со работата на Сервисот раководи директор. Директорот на Сервисот го назначува и го разрешува од должност Сојузниот извршен совет.

Во поглед на работните односи на работниците во Сервисот, директорот на Сервисот има право и должност на старешина на сојузен орган на управата.

#### Член 6

Внатрешната организација на Сервисот се уредува, по правило, зависно од видот и обемот на работите, како и од локацијата на одделни органи за кои Сервисот врши услуги.

#### Член 7

Средствата за работа на Сервисот се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

Приходите што ги остварува Сервисот со давање услуги се внесуваат во буџетот на федерацијата.

Распоредувањето и користењето на средствата за работа на Сервисот се врши според прописите што важат за работата на сојузните органи на управата.

Наредодавец за извршување на претсметката на расходите и финансискиот план на Сервисот е директорот на Сервисот.

#### Член 8

Општите акти за внатрешната организација и работа и за систематизацијата на задачите и рабо-



тите во Сервисот ги донесува директорот на Сервисот, во согласност со Сојузниот извршен совет, а по прибавено мислење од работната заедница на Сервисот.

Финансискиот план и завршната сметка на Сервисот ги донесува работната заедница на Сервисот, по прибавено мислење од директорот на Сервисот, во согласност со Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа, а ценовникот на услугите на Сервисот — во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии.

#### Член 9

Заради што поквалитетно и поефикасно вршење на услугите на Сервисот и задоволување на потребите на корисниците на услугите, и заради поцелосно користење на расположивите капацитети на Сервисот, директорот на Сервисот го следи начинат на давањето на услуги на Сервисот, ги анализира потребите на корисниците за услугите на Сервисот и ја оценува усогласеноста на давањето на услугите со тие потреби.

Заради обезбедување на услови за остварување на постојан увид во давањето на услуги на Сервисот и во потребите, во смисла на став 1 од овој член, и заради преземањето на потребни мерки, директорот на Сервисот е должен да организира и спроведува повремено анкетирање на корисниците на услугите и со непосредни контакти со претставниците на сите корисници и на друг начин да остварува увид во состојбата и потребите од став 1 на овој член.

#### Член 10

Заради обезбедување влијание на корисниците на услугите врз унапредувањето на дејноста на Сервисот и заради поцелосно задоволување на нивните потреби, во Сервисот се формира Совет на корисниците на услугите на Сервисот.

Советот ги разгледува прашањата на организацијата и функционирањето на Сервисот од становиштето на задоволување на потребите на корисниците на услуги и за тие прашања им дава предлози и мислења на директорот на Сервисот и на Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа. Тие прашања Советот ги разгледува по потреба, а најмалку еднаш во два месеца.

Советот се состои од девет членови.

Две третини од членовите на Советот се претставници на корисниците на услугите, а една третина сочинуваат работниците во Сервисот што ги делегира Советот на работната заедница на Сервисот.

Сојузниот извршен совет ги определува сојузните органи што ги делегираат членовите во Советот.

Советот донесува деловник за својата работа.

#### Член 11

Надзор над работата на Сервисот врши Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

Во вршењето на надзорот од став 1 на овој член, Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа:

- 1) дава согласност на програмата за работа на Сервисот;
- 2) го надзира извршувањето на задачите и работите поради кои е основан Сервисот и издава стручни упатства за работата на Сервисот;
- 3) врши надзор над законотиста на актите на Сервисот со кои се уредуваат прашањата за извршување на задачите и работите на Сервисот и на актите со кои се одлучува по прашањата од значе-

ње за вршењето на тие задачи и работи и за трошењето на финансиските средства.

Сервисот е должен, пред поднесувањето на барањето за обезбедување средства во буџетот на федерацијата што ги предвидува за пообемни вложувања (купување опрема и други инвестициони вложувања), за тоа да побара мислење од Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

#### Член 12

Сервисот за административни и сметководствени работи, основан со Уредбата за основувањето, начинот на работењето и финансирањето на техничките служби за потребите на сојузните државни органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/65, 2/66 и 17/72), а кој ја продолжи работата според одредбите на Уредбата за Сервисот за административни и сметководствени работи на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/73, 52/75 и 6/78) како заедничка стручна и техничка служба на Сојузниот извршен совет, на сојузните органи на управата и сојузните организации под називот Сервис за административни и сметководствени работи на сојузните органи на управата и сојузните организации, ја продолжува работата под називот Сервис за финансиско-материјалните работи на сојузните органи на управата и сојузните организации, со положбата, задачите и работите утврдени со оваа уредба.

#### Член 13

Сервисот ќе ги преземе задачите и работите од член 2 на оваа уредба што досега ги вршеше Сервисот за административни и сметководствени работи на сојузните органи на управата и сојузните организации.

Сервисот ќе ги преземе и работниците што на денот на влегувањето во сила на оваа уредба непосредно, односно во целост работеле врз тие задачи и работи, средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на тие работници, делот на средствата за работа и правата и обврските на работната заедница на Сервисот за административни и сметководствени работи на сојузните органи на управата и сојузните организации.

#### Член 14

Оваа наредба ќе се применува од 1 април 1982 година.

#### Член 15

Со денот на почетокот на применувањето на оваа уредба престанува да важи Уредбата за Сервисот за административни и сметководствени работи на сојузните органи на управата и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/78).

#### Член 16

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 69

4 март 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убишариќ, с.р.

168.

Врз основа на член 215 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

### ЗА СЕРВИСОТ ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

#### Член 1

Сервисот за биротехнички работи на сојузните органи на управата и сојузните организации (во натамошниот текст: Сервисот) е заедничка стручно-техничка служба на Сојузниот извршен совет, на сојузните органи на управата и сојузните организации (во натамошниот текст: сојузните органи).

#### Член 2

Сервисот ги врши работите на приемот и испраќањето на пошта, работите на преписите и срамчувањето на материјали, печатењето и умножувањето на материјали и преземањето и чувањето на архивските материјали и документацијата за потребите на сојузните органи.

Работите од став 1 на овој член Сервисот ги врши и за потребите на другите органи на федерацијата на нивно барање, во рамките на расположивите можности.

#### Член 3

Работите од член 2 на оваа уредба Сервисот ги врши без надомест.

По исклучок од став 1 на овој член, потрошокот на материјали за печатарските услуги и за услугите за умножување и снабдување со канцелариски материјали се наплатува по набавните цени.

За услугите што ги врши на сојузниот орган кој има сопствена служба, Сервисот му наплатува надомест според ценовникот на услугите.

#### Член 4

Сервисот има својство на правно лице.

#### Член 5

Со работата на Сервисот раководи директор.

Директорот на Сервисот го назначува и го разрешува од должност Сојузниот извршен совет.

Во поглед на работните односи на работниците во Сервисот, директорот на Сервисот има право и должност на старешина на сојузен орган на управата.

#### Член 6

Внатрешната организација на Сервисот се уредува, по правило, зависно од гледот и обемот на работите, како и од локацијата на одделни органи за кои Сервисот врши услуги.

#### Член 7

Средствата за работа на Сервисот се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

Приходите што Сервисот ги остварува со давање на услуги се внесуваат во буџетот на федерацијата.

Распоредувањето и користењето на средствата за работа на Сервисот се врши според прописите што важат за работата на сојузните органи на управата.

Наредбодавец за извршување на претсметката на расходите и финансискиот план на Сервисот е директорот на Сервисот.

#### Член 8

Општите акти за внатрешната организација и работа и за систематизацијата на задачите и работите во Сервисот ги донесува директорот на Сервисот, во согласност со Сојузниот извршен совет, а по прибавено мислење од Работната заедница на Сервисот.

Финансискиот план и завршната сметка на Сервисот ги донесува работната заедница на Сервисот, по прибавено мислење од директорот на Сервисот, во согласност со Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа, а ценовникот на услугите на Сервисот — во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии.

#### Член 9

Заради поквалитетно и поефикасно вршење на услугите на Сервисот и задоволување на потребите на корисниците на услугите и заради поцелосно користење на расположивите капацитети на Сервисот, директорот на Сервисот го следи начинот на давањето на услуги на Сервисот, ги анализира потребите на корисниците за услугите на Сервисот и ја оценува усогласеноста на давањето на услугите со тие потреби.

Заради обезбедување услови за остварување на постојан увид во давањето на услуги на Сервисот и во потребите, во смисла на став 1 од овој член заради преземање на потребни мерки, директорот на Сервисот е должен да организира и да спроведува поземно анкетирање на корисниците на услугите и со непосредни контакти со претставниците на сите корисници и на друг начин да остварува увид во состојбата и потребите од став 1 на овој член.

#### Член 10

Заради обезбедување влијание на корисниците на услугите врз унапредувањето на дејноста на Сервисот и заради поцелосно задоволување на нивните потреби, во Сервисот се формира Совет на корисниците на услугите на Сервисот.

Советот ги разгледува прашањата на организацијата и функционирањето на Сервисот од становиштето на задоволување на потребите на корисниците на услуги и за тие прашања им дава предлози и мислења на директорот на Сервисот и на Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа. Тие прашања Советот ги разгледува по потреба, а најмалку еднаш во два месеца.

Советот се состои од девет членови.

Две третини од членовите на Советот се претставници на корисниците на услугите, а една третина сочинуваат работниците во Сервисот што ги делегира Советот на работната заедница на Сервисот.

Сојузниот извршен совет ги определува сојузните органи што ги делегираат членовите во Советот.

Советот донесува деловник за својата работа.

#### Член 11

Надзор над работата на Сервисот врши Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

Во вршењето на надзорот од став 1 на овој член, Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа:

1) дава согласност на програмата за работа на Сервисот;

2) го надзира извршувањето на задачите и работите поради кои е основан Сервисот и издава стручни упатства за работата на Сервисот;

3) врши надзор над законитоста на актите на Сервисот со кои се уредуваат прашањата за извршување на задачите и работите на Сервисот и на актите со кои се одлучува по прашањата од значење за пршењето на тие задачи и работи и за трошењето на финансиските средства.

Сервисот е должен, пред поднесувањето на барањето за обезбедување средства во буџетот на федерацијата, што ги предвидува за пообемни вложувања (купување на опрема и други инвестициони вложувања), за тоа да побара мислење од Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

#### Член 12

Сервисот за административни и сметководствени работи, основан со Уредбата за основавањето, начинот на работењето и финализирањето на техничките служби за потребите на сојузните државни органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/33 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/65, 2/66 и 17/72), а кој ја продолжува работата според одредбите на Уредбата за Сервисот за административни и сметководствени работи на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/73, 52/75 и 6/78) како заедничка стручна и техничка служба на Сојузниот извршен совет, на сојузните органи на управата и сојузните организации под називот Сервис за административни и сметководствени работи на сојузните органи на управата и сојузните организации, ја продолжува работата под називот Сервис за биротехнички работи на сојузните органи на управата и сојузните организации, со положбата, задачите и работите утврдени со оваа уредба.

#### Член 13

Сервисот ќе ги преземе задачите и работите от член 2 на оваа уредба што досега ги вршеше Сервисот за административни и сметководствени работи на сојузните органи на управата и сојузните организации.

Истовремено, Сервисот ќе ги преземе и работниците што на денот на влегувањето во сила на оваа уредба непосредно, односно во целост работеле на тие задачи и работи, средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на тие работници, дел од средствата за работа и правата и обврските на Работната заедница на Сервисот за административни и сметководствени работи на сојузните органи на управата и сојузните организации.

#### Член 14

Оваа уредба ќе се применува од 1 април 1982 година.

#### Член 15

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 67  
4 март 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убишариќ, с.р.

#### 169.

Прз основа на член 274 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/73), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АВИОНИ ЗА ГАСНЕЊЕ НА ШУМСКИ И ДРУГИ ПОЖАРИ

1. Се формира Комисија за користење на авиони за гаснење на шумски и други пожари (во натамошниот текст: Комисија) во состав на Сојузниот комитет за земјоделство.

Комисијата се формира како заедничко колегијално тело на сојузните органи на управата и сојузните организации, на соодветните републички и покраински органи на управата, како и на други организации, заради обезбедување и усогласување на ставовите на сите заинтересирани органи и организации и заради неопходна координација во користењето на авиони за гаснење на шумски и други пожари.

2. Комисијата ги разгледува прашањата и ја координира соработката за користење на авиони во гаснење на шумски и други пожари, и тоа:

1) ги разгледува мерките за ефикасно користење на авиони за гаснење на шумски и други пожари;  
2) ги усогласува методологиите за собирање податоци и за давање прогноза за опасноста од пожари;

3) ги разгледува и ги предлага критериумите за користење на авиони за гаснење на шумски и други пожари;

4) ја разгледува и ја предлага координацијата на набљудувачките и дојавно-одјавните пожарни служби;

5) разгледува и други прашања од значење за ефикасно користење на авиони за гаснење на шумски и други пожари.

За прашањата што ги разгледува, Комисијата дава иницијативи, мислења и предлози и за својата работа го известува Сојузниот комитет за земјоделство.

3. Комисијата ја сочинуваат претседател и 14 членови.

Претседателот и членовите на Комисијата ги именува Сојузниот извршен совет.

Комисијата ја сочинуваат претставници на Сојузниот комитет за земјоделство, Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот комитет за сообраќај и врски, Сојузната управа за радио-врски и Сојузниот хидрометеоролошки завод.

Во Комисијата се именуваат и претставници на соодветните републички и покраински органи на управата, како и претставник на Противпожарниот сојуз на Југославија.

4. Комисијата донесува деловник за својата работа.

5. Стручните и административните работи за потребите на Комисијата ги врши стручната служба на Сојузниот комитет за земјоделство.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 68  
4 март 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убишариќ, с.р.

170.

Врз основа на член 30 став 1 и член 43 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПОДВИЖНИ СКАЛИ И ЛЕНТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ЛУЃЕ

#### Член 1

Во Правилникот за техничките нормативи за подвижни скали и ленти за превоз на луѓе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/78), во член 73 во точка 4 точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: „ако врската помеѓу погонскиот уред и влечните синџири не е остварена преку вратилото, запчениците и повеќекратните синџири.“

#### Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-1113/2-82  
11 февруари 1982 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоević, с. р.

171.

Врз основа на член 56 став 2 и член 127 од Уставот на СФРЈ, член 66 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/72, 18/76, 58/76, 22/78 и 74/80) и член 151 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Босна и Херцеговина, Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на СР Словенија, Републичката самоуправни интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на работниците — Белград, Републичката самоуправни интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на работните луѓе кои самостојно со личен труд вршат дејност со средства на трудот во сопственост на граѓани, Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на Војводина, Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на самостојните занаетички и самостојните угостители на Војводина, Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Косово, Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на Хрватска, Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на самостојните занаетички, угостители и превозници на Хрватска, Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на Црна Гора и Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници склучуваат

### САМОУПРАВНА СПОГОДБА

#### ЗА ОСНОВАЊЕТО, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

#### 1- Општи одредби

##### Член 1

Самоуправните интересни заедници на пензиското и инвалидското осигурување во републиките и во автономните покрајини и Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници (во натамошниот текст: заедниците) се спогодија за основање на Сојуз на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија (во натамошниот текст: Сојузот на заедниците) како самоуправни организација во која, врз самоуправни основи, ги уредуваат меѓусебните односи во осигурувањето на заедничките интереси, со самоуправни спогодување и договарање ги уредуваат единствено за целата земја определени прашања од пензиското и инвалидското осигурување, ги вршат работите на орган за врска што произлегуваат од меѓународните спогодби и од соработката со странски организации на пензиското и инвалидското осигурување, разменуваат искуства и ги усогласуваат ставовите и вршат други работи што се утврдени со оваа самоуправни спогодба.

##### Член 2

Сојузот на заедниците има својство на општествено правно лице. Седиштето на Сојузот на заедниците е во Белград.

Сојузот на заедниците се запишува во судскиот регистар на самоуправните организации кај надлежниот суд во Белград.

##### Член 3

Сојузот на заедниците има печат во тркалезен облик и штембил во правоаголен облик на кои на јазиците на народите на Југославија е испишано: „Сојуз на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија — Белград“.

##### Член 4

Сојузот на заедниците има статут. Со статутот на Сојузот на заедниците поблиску се уредуваат прашањата и односите што се утврдени со оваа самоуправни спогодба, прашањата и односите за кои со оваа самоуправни спогодба е предвидено дека ќе се уредат со статут, како и други прашања што се од значење за остварувањето на целите на Сојузот на заедниците.

##### Член 5

Со Сојузот на заедниците управуваат заедниците преку свои делегати.

Советот на Сојузот на заедниците има претседател и заменик-претседател.

Претседателот на Советот на Сојузот на заедниците за својата работа му одговара на Советот.

##### Член 6

Сојузот на заедниците го претставува претседателот на Советот на Сојузот на заедниците, а го застапува секретарот на Сојузот на заедниците.

##### Член 7

За вршење на стручните и другите работи од својот делокруг Сојузот на заедниците има стручна служба која се конституира како работна заедница. Заедниците се согласни Сојузот на заедниците да може спогодбено со Сојузот на заедниците на здравствениот осигурување и здравството на Југо-

славија да формира заедничка стручна служба за вршење на работите за обата сојуза.

#### Член 8

Заедниците се согласни во Сојузот на заедниците да се формира орган на самоуправни контрола врз делегатски основи.

#### Член 9

Работата на Сојузот на заедниците е јавна.

Начинот на остварувањето на јавноста и на информирањето на делегатите се утврдува со статутот и со други самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците.

#### Член 10

Заедниците се согласни, во согласност со целите наведени во член 1 на оваа самоуправни спогодба, Сојузот на заедниците да ги врши работите и задачите што се предвидени со оваа самоуправни спогодба, со меѓународните спогодби за пензиското и инвалидското осигурување како орган за врска, со закон и со други прописи, општествени договори, самоуправни спогодби, со програмата за работа, со финансискиот план и со заклучоците на Советот на Сојузот на заедниците во согласност со Самоуправната спогодба. Работите и задачите од став 1 на овој член што ги врши Сојузот на заедниците се:

1) вршење на работи од заеднички интерес за заедниците утврдени со оваа самоуправни спогодба или на начин определен со оваа самоуправни спогодба и на работи од општ интерес што му се ставени во делокруг и надлежност со закон или со меѓународна спогодба од областа на пензиското и инвалидското осигурување како на орган за врска;

2) анализирање и согледување на дејството на системот на пензиското и инвалидското осигурување и иницирање на спроведувањето на договорно утврдените мерки за негово успешно спроведување и учество на Сојузот на заедниците, заедно со надлежните сојузни органи и организации, во унапредувањето и натамошниот развој на системот и во изработката на прописи и други општи акти што се однесуваат на тоа осигурување;

3) подготвување на соодветни материјали и организирање на разни форми на соработка заради усогласување на ставозите на заедниците и утврдување на правата, обврските и другите односи помеѓу заедниците во остварувањето на правата на осигурениците;

4) вршење на работи на орган за врска во врска со спроведувањето на меѓународните спогодби од областа на пензиското и инвалидското осигурување; давање предлози и учество во подготовките за измена на важечките и за склучување на нови меѓународни спогодби во согласност со поделбата на работите помеѓу Сојузот на заедниците и заедниците;

5) претставување во меѓународните организации и во организациите на пензиското и инвалидското осигурување на одделни земји и соработка со тие организации по прашања од обостран интерес;

6) давање информации и мислења за прашања од областа на пензиското и инвалидското осигурување на заедниците, заинтересираните органи и организации;

7) организирање, координирање и проучување на одделни прашања од областа на пензиското и инвалидското осигурување врз основа на утврдена програма;

8) организирање на стручни советувања од областа на пензиското и инвалидското осигурување;

9) вршење на статистички и други истражувања од заеднички интерес за заедниците и статистички истражувања утврдени со сојузен пропис;

10) организирање на соработка и вршење на определени стручни работи заради поефикасно координирање на работата и усогласување на ставозите во врска со утврдувањето на работите и работните задачи на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, со матичната евиденција и со машинската обработка на податоците;

11) иницирање и подготвување на предлози на општествени договори и самоуправни спогодби што ги склучуваат заедниците во федерацијата или Сојузот на заедниците со други органи и организации;

12) застапување на заедниците пред судовите и пред други органи по барања на заедниците;

13) информирање на заедниците, на делегатите на заедниците и на пошироката јавност за прашања од делокругот на својата работа;

14) вршење и други задачи што ќе му ги доверат заедниците.

#### Член 11

Сојузот на заедниците, во согласност со оваа самоуправни спогодба соработува со Собранието на СФРЈ, со Сојузниот извршен совет, со сојузните органи на управата, со општествено-политичките и општествените организации и со самоуправните организации и заедници.

### II. Програма за работа на Сојузот на заедниците

#### Член 12

Заради остварување на задачите и вршење на работите од својот делокруг на работата, Сојузот на заедниците донесува годишна програма за својата работа.

### III. Самоуправување во Сојузот на заедниците

#### Член 13

Орган на управување со Сојузот на заедниците е Советот на Сојузот на заедниците формиран врз делегатски принцип.

#### Член 14

Советот на Сојузот на заедниците го сочинуваат делегатите на заедниците.

Секоја заедница во Советот на Сојузот на заедниците избира по два делегата.

Мандатот на делегатите на заедниците во Советот на Сојузот на заедниците трае четири години.

Ако мандатот на делегатот во Советот на Сојузот на заедниците престане пред истекот на рокот од четири години, заедниците ќе делегираат друг делегат во Советот на Сојузот на заедниците.

Начинот на изборот и на престанокот на својството на делегат во Советот на Сојузот на заедниците го утврдуваат заедниците.

#### Член 15

Во остварувањето на функцијата на Сојузот на заедниците Советот на Сојузот на заедниците:

1) донесува програма за работа, финансиски план на Сојузот на заедниците и одлука за придонесите на заедниците за работата на Сојузот на заедниците;

2) го разледува и усвојува извештајот за извршувањето на програмата за работа на Сојузот на заедниците и донесува завршна сметка на Сојузот на заедниците;

3) ја разгледува проблематиката на пензиското и инвалидското осигурување во согласност со оваа самоуправни спогодба, зазема ставови по прашањата од заеднички интерес од таа област, а особено по прашањата што се разгледуваат или за кои се одлучува во органите на федерацијата;

4) го согледува дејството на системот на пензиското и инвалидското осигурување, на системските и други мерки на економската политика во федерацијата во остварувањето на правата и обврските од областа на пензиското и инвалидското осигурување;

5) дава мислења за прашања од областа на пензиското и инвалидското осигурување за кои врз основа на закон се бара мислење од Сојузот на заедниците;

6) дава иницијатива за развивање на соработката на заедниците со други органи и организации во решавањето на прашања од областа на пензиското и инвалидското осигурување;

7) ја разгледува проблематиката на спроведувањето на меѓународните спогодби за пензиското и инвалидското осигурување и, во врска со тоа, ги утврдува насоките за унапредување на работата; ја утврдува потребата за измени и дополненија на важечките меѓународни спогодби, односно за склучување на меѓународни спогодби и ги предлага основите за склучување на тие спогодби;

8) одлучува за статистичките и други истражувања од заеднички интерес за заедниците и предлага статистички истражувања од областа на пензиското и инвалидското осигурување од интерес за целата земја што се утврдуваат со сојузни прописи;

9) одлучува за единствениот кодекс на шифрите за водење на матичната евиденција;

10) донесува статут и други самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците;

11) ги избира и разрешува од должноста претседателот на Советот на Сојузот на заедниците и заменикот на претседателот на Советот на Сојузот на заедниците;

12) ги формира работните тела на Советот на Сојузот на заедниците;

13) го именува и разрешува секретарот на Сојузот на заедниците;

14) одлучува за пристапувањето и истапувањето на Сојузот на заедниците од меѓународните организации на социјалното осигурување;

15) склучува самоуправни спогодби и други спогодби и договори за прашања од заеднички интерес во кои Сојузот на заедниците е еден од учесниците во нивното склучување;

16) ги утврдува нацртите, односно предлозите на самоуправниот спогодби и на други општи акти во уредувањето на одделни прашања од пензиското и инвалидското осигурување од заеднички интерес што ги склучуваат заедниците или Сојузот на заедниците, кога склучувањето на такви спогодби, односно општи акти е предвидено со програмата за работа на Сојузот на заедниците или со заклучок на Советот на Сојузот на заедниците;

17) склучува самоуправни спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на Сојузот на заедниците и на работната заедница;

18) го разгледува функционирањето на системот на информирањето во областа на пензиското и инвалидското осигурување и ја утврдува програмската концепција на гласилата за информирање на Сојузот на заедниците;

19) го утврдува пристапувањето на заедниците кон Сојузот на заедниците;

20) донесува одлука за надоместување на патните трошоци и за дневниците на делегатите во Со-

ветот на Сојузот на заедниците и во неговите работни тела и на секретарот на Сојузот на заедниците, како и одлука за надоместување на дел од личниот доход на членовите на Советот и на неговите тела.

21) избира претставници на Сојузот на заедниците во меѓународните организации, го утврдува начинот на изборот на делегациите на Сојузот на заедниците во делегациите на други органи и организации за водење преговори и учество во други активности во областа на меѓународната соработка и ги усвојува извештаите за работата на претставниците, односно на делегациите на Сојузот на заедниците;

22) дава согласност за организацијата и систематизацијата на работите и задачите во стручната служба на Сојузот на заедниците;

23) врши и други работи предвидени со оваа самоуправни спогодба и со други акти донесени врз основа на спогодбата.

#### Член 16

Советот на Сојузот на заедниците го избира претседателот на Советот и заменикот на претседателот на Советот од редот на своите членови според редоследот со кој се обезбедува застапеност на сите заедници.

Мандатот на претседателот и на заменикот на претседателот на Советот на Сојузот на заедниците трае една година.

#### Член 17

Советот на Сојузот на заедниците ги врши работите од својот делокруг на седници.

Одлучувањето во Советот на Сојузот на заедниците се врши, по правило, со усогласување на ставовите.

#### Член 18

Одлуката за прашањата од член 15 точ. 1, 3, 9, 11, 12, 13 и 14 на оваа самоуправни спогодба Советот на Сојузот на заедниците ја донесува врз основа на усогласени ставови на делегатите.

Одлучувањето за другите прашања од член 15 на оваа самоуправни спогодба во Советот на Сојузот на заедниците се врши со мнозинство на гласови на присутните делегати на заедниците.

При одлучувањето за прашањата од став 2 на овој член Советот може полноважно да одлучува ако на седницата на Советот на Сојузот на заедниците присуствува најмалку по еден делегат од три четвртини на заедниците и повеќе од една половина од вкупниот број на делегати во Советот.

#### Член 19

Начинот на усогласување на ставовите во Советот на Сојузот на заедниците и работата на Советот поблиску се уредуваат со статутот и со деловникот за работа на Советот.

#### Член 20

Заедниците се согласни Советот на Сојузот на заедниците да може да формира постојани и повремени работни тела за разгледување, проучување, координирање и усогласување на ставовите за определени прашања и за подготвување на нацрти односно на предлози на самоуправни општи акти.

Именувањето на членовите на постојаните работни тела се врши од редот на делегатите на Советот на Сојузот на заедниците.

Начинот на формирањето, составот, овластувањата и начинот на работата на работните тела на Советот на Сојузот на заедниците се утврдуваат со самоуправни општ акт.

**IV. Координационен одбор****Член 21**

Заедниците се согласни Сојузот на заедниците да може, заедно со Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и здравството на Југославија, да формира Координационен одбор за разгледување на прашања од заеднички интерес.

Начинот на формирањето, составот, овластувањата и начинот на работата на Координациониот одбор ги утврдуваат спогодбено сојузите од став 1 на овој член.

**V. Самоуправна контрола****Член 22**

Заради остварување и заштитата на самоуправните права и заради остварување на правата на осигурениците, како и заради контрола на работата во Сојузот на заедниците се формира Одбор за самоуправна контрола.

**Член 23**

Одборот за самоуправна контрола врши контрола на спроведувањето на одредбите од оваа самоуправна спогодба и од други општи акти на Советот на Сојузот на заедниците, на извршувањето на програмата за работа, на финансискиот план и на завршната сметка, на одлуките за придонесите на заедниците за обезбедување средства за работа на Сојузот на заедниците, како и контрола на спроведувањето на самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности склучена помеѓу Сојузот на заедниците и работната заедница.

**Член 24**

Одборот за самоуправна контрола има право и должност за уочените појави и за своите мислења во врска со вршењето контрола да ги известува собранијата на заедниците, Советот на Сојузот на заедниците и неговите органи, како и стручните служби, односно органите кои во Сојузот на заедниците имаат право и должност да ги отстранат уочените појави.

**Член 25**

Одборот за самоуправна контрола се состои од делегати што се избираат на начинот што ќе го утврдат заедниците.

Одборот за самоуправна контрола има по еден делегат од секоја заедница. Ако на територијата на една република или автономна покраина има две или повеќе заедници — членки на Сојузот на заедниците, тие заедници со договор го утврдуваат начинот на делегирање на делегатите во Одборот за самоуправна контрола така што вкупниот број на делегати не може да биде поголем од еден делегат за одделна република и автономна покраина и делегат од Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници.

**Член 26**

Одборот за самоуправна контрола е независен во својата работа.

Годишен извештај за својата работа Одборот за самоуправна контрола поднесува до собранијата на заедниците и до Советот на Сојузот на заедниците.

**Член 27**

Начинот на работата и другите прашања од значење за работата на Одборот за самоуправна контрола поблиску се регулираат со деловникот за работата на Одборот.

**VI. Секретар на Сојузот на заедниците****Член 28**

Заедниците се согласни Сојузот на заедниците да има секретар на Сојузот на заедниците.

Секретарот на Сојузот на заедниците е раководител на работната заедница.

**Член 29**

Секретарот на Сојузот на заедниците го именува и разрешува Советот на Сојузот на заедниците.

Именувањето на секретарот на Сојузот на заедниците се врши во согласност со начелата за остварување на кадровската политика во органите на федерацијата.

Советот на Сојузот на заедниците со посебен акт поблиску ја уредува постапката и критериумите за именување на секретар на Сојузот на заедниците.

Секретарот на Сојузот на заедниците за својата работа е одговорен пред Советот на Сојузот на заедниците.

Секретарот на Сојузот на заедниците се именува на време од четири години и не може да биде именуван на истата должност двапати едноподо друго.

**Член 30**

Секретарот на Сојузот на заедниците може да биде разрешен од должноста и пред истекот на рокот од член 29 став 5 на оваа самоуправна спогодба по свое барање или ако Советот на Сојузот на заедниците така одлучи. При разрешувањето од должноста на секретарот на Сојузот на заедниците ќе се применува постапката за негово именување.

По истекот на рокот на кој секретарот на Сојузот на заедниците е именуван и во случајот од став 1 на овој член, Советот на Сојузот на заедниците може да одлучува во спогодба со секретарот на Сојузот на заедниците тој да продолжи да ја врши својата функција до именувањето на нов секретар на Сојузот на заедниците или може да определи друго лице кое привремено ќе ја врши должноста секретар на Сојузот на заедниците.

**Член 31**

Височината на личниот доход и другите права на секретарот на Сојузот на заедниците ги утврдува Советот на Сојузот на заедниците со посебен општ акт.

**Член 32**

Заедниците се согласни секретарот на Сојузот на заедниците по истекот на мандатот, односно по разрешувањето од должноста, а најдоцна во рок од три месеца од денот на неговото разрешување, задолжително да го преземе заедницата од која е именуван.

**Член 33**

Заедниците се согласни Сојузот на заедниците да може со Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и здравството на Југославија да именува заеднички секретар за вршење на работите на обата сојуза на заедниците.

**VII. Работна заедница****Член 34**

Сојузот на заедниците го обезбедува извршувањето на стручните и другите работи преку стручната служба што се конституира како работна заедница (член 7 став 1).

Меѓусебните права, обврски и одговорности што произлегуваат од извршувањето на стручните и други работи за потребите на Сојузот на заедниците се уредуваат со самоуправна спогодба за меѓусебните

права, обврски и одговорности, склучена помеѓу Сојузот на заедниците и работната заедница.

Со самоуправната спогодба од став 2 на овој член се уредуваат особено: видовите на работите што работната заедница ги врши за Сојузот на заедниците; основите и мерилата за стекнување на доходот на работната заедница; овластувањата на стручната служба во поглед на користењето на средствата во врска со извршувањето на нејзините работи; начинот на решавањето на споровите помеѓу Сојузот на заедниците и работната заедница, организацијата на стручната служба и сл.

Со планот за работа на работната заедница поблиску се разработуваат работите и задачите со кои се обезбедува остварување на програмата за работа на Сојузот на заедниците.

Видовите на работите и условите во поглед на квалификационата структура на кадрите заради извршување на работите и задачите во стручната служба ги уредува работната заедница со посебен акт на кој дава согласност Советот на Сојузот на заедниците.

#### Член 35

Работниците во работната заедница стекнуваат доход од вкупниот приход што ќе го остварат со слободна размена на трудот во согласност со општествено утврдените основи и мерила на распределбата што важат за распределбата на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка во организациите на здружениот труд.

Работниците во работната заедница имаат и други самоуправни права утврдени со закон и со други самоуправни општи акти во согласност со природата на работите и задачите што ги вршат за потребите на Сојузот на заедниците.

#### Член 36

Во остварувањето на своите работи и задачи стручната служба соработува со стручните служби на републичките и покраинските заедници и на други органи и организации и со нив заснова односи врз принципите на меѓусебна стручна помош, известување и договарање.

Во вршењето на посложени работи и задачи што бараат поголеми и покомплексни проучувања и посебна стручност, службата во согласност со планот за работа на работната заедница може да користи и услуги на одделни специјализирани организации или стручњаци.

### VIII. Финансирање на Сојузот на заедниците

#### Член 37

Планирањето на средствата за работата на Сојузот на заедниците се утврдува врз основа на програмата за работа на Сојузот на заедниците и на планот за работа на работната заедница, како и врз основа на други обврски што произлегуваат од дејноста на Сојузот на заедниците.

Средствата за финансирање на работењето на Сојузот на заедниците ги обезбедуваат заедниците на пензиското и инвалидското осигурување со придонес, сразмерно, со бројот на активните осигуреници и уживателите на пензии на подрачјето на заедницата од годината што ѝ претходи на годината за која се утврдува придонесот и Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници според бројот на уживателите на воени пензии.

Додека не се донесе финансискиот план за календарската година во која се врши работењето на Сојузот на заедниците, заедниците обезбедуваат средства за финансиското работење на Сојузот на заедниците сразмерно со делот на средствата утвр-

дени во одлуката за височината на придонесот на заедниците за работењето на Сојузот на заедниците од претходната година.

#### Член 38

Приходите и расходите на Сојузот на заедниците се утврдуваат со финансискиот план на секоја година. Финансискиот план, по правило, се донесува пред почетокот на годината на која се однесува.

Предлогот на финансискиот план се поднесува до Советот на Сојузот на заедниците на усвојување, по претходно прибавено мислење од работната заедница за делот на финансискиот план што се однесува на износот на средствата предвиден за работата на стручната служба.

#### Член 39

Заедниците се согласни Сојузот на заедниците да има сопствени деловни средства и резервен фонд. Намената и начинот на користењето на сопствените деловни средства и на резервниот фонд ги утврдува Советот на Сојузот на заедниците со општ акт.

### IX. Општонародна одбрана и општествена самозаштита

#### Член 40

Во согласност со концепцијата на општонародната одбрана и општествената самозаштита, Сојузот на заедниците ги организира и спроведува пропишаните мерки заради општествена самозаштита и општонародна одбрана.

Носител на подготовките во спроведувањето на мерките на општонародната одбрана и општествената самозаштита во Сојузот на заедниците е Советот на Сојузот на заедниците кој, во согласност со прописите за општонародната одбрана и општествената самозаштита, донесува општи и други акти со кои се утврдуваат правата, обврските и одговорностите на Сојузот на заедниците во тие области.

Начинот на остварувањето на општествената самозаштита во Сојузот на заедниците се обезбедува и преку Одборот за самоуправни контрола.

#### Член 41

За остварувањето на мерките на општонародната одбрана и општествената самозаштита е одговорен секретарот на Сојузот на заедниците.

### X. Постапка за измена и дополнување на оваа самоуправни спогодба

#### Член 42

Постапка за измена и дополнување на оваа самоуправни спогодба може да поведе секоја заедница или Советот на Сојузот на заедниците.

Барањето за поведување постапка за измена и дополнување на оваа самоуправни спогодба се доставува до сите учесници во нејзиното склучување, како и до Сојузот на заедниците ако барањето го покренува заедницата.

#### Член 43

Ако со барањето за поведување постапка за измена односно дополнување на оваа самоуправни спогодба се согласи една третина од учесниците во нејзиното склучување, барањето се смета за усвоено. Во тој случај Советот на Сојузот на заедниците формира комисија која ќе подготви нацрт на измени и дополненија на оваа самоуправни спогодба. Нацртот им се доставува на сите учесници во склучувањето на оваа самоуправни спогодба и на Советот на Сојузот на заедниците заради спроведување на постапката за склучување.



**XI. Пристапување кон Сојузот на заедниците и истапување од Сојузот на заедниците****Член 44**

Кон Сојузот на заедниците можат да пристапат и други заедници на пензиското и инвалидското осигурување.

Секоја заедница може да истапи од Сојузот на заедниците.

**Член 45**

Пристапувањето кон Сојузот на заедниците се врши со писмена изјава.

Изјавата за пристапување се упатува до Советот на Сојузот на заедниците.

Пристапувањето е полноважно кога со пристапувањето ќе се согласат овластените органи на сите заедници — учесници во склучувањето на оваа самоуправни спогодба.

**Член 46**

Истапување на заедницата — учесник во склучувањето на оваа самоуправни спогодба од Сојузот на заедниците се врши со писмена изјава.

Изјавата за истапување се упатува до Советот на Сојузот на заедниците.

За изјавата за истапување од Сојузот на заедниците од став 2 на овој член Советот на Сојузот на заедниците ги известува другите учесници на оваа самоуправни спогодба.

Обврските и правата од оваа самоуправни спогодба за заедницата што ќе истапи од членството на Сојузот на заедниците престануваат кон крајот на календарската година во која истекол рокот од шест месеци од денот на доставувањето на изјавата за истапување.

**XII. Преодни и завршни одредби****Член 47**

Конституирањето на Советот на Сојузот на заедниците, на Одборот за самоуправни контрола и именувањето на секретар на Сојузот на заедниците, во согласност со одредбите на оваа самоуправни спогодба, ќе се изврши во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на оваа самоуправни спогодба.

До именувањето на секретар на Сојузот на заедниците, во смисла на став 1 на овој член, генералниот секретар на Сојузот на заедниците и помошниците на генералниот секретар на Сојузот на заедниците што се затекнале во Сојузот на заедниците на денот на влегувањето во сила на оваа самоуправни спогодба, продолжуваат да ги извршуваат работите и задачите во Сојузот на заедниците за кои се именувани.

**Член 48**

Статутот на Сојузот на заедниците ќе се донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа самоуправни спогодба.

Другите самоуправни општи акти што треба да се донесат во согласност со оваа самоуправни спогодба ќе се донесат во рок од една година од денот на нејзиното влегување во сила.

**Член 49**

До донесувањето на самоуправните општи акти од член 48 на оваа самоуправни спогодба сообразно ќе се применуваат одредбите од постојните самоуправни општи акти што не се во спротивност со оваа самоуправни спогодба.

До донесувањето на самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности склучена

помеѓу Сојузот на заедниците и Работната заедница, сообразно ќе се применуваат одредбите од постојната самоуправни спогодба.

**Член 50**

Разрешување на досегашниот генерален секретар и на помошниците на генералниот секретар, во согласност со одредбите на оваа самоуправни спогодба, ќе се изврши најдоцна во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на оваа самоуправни спогодба.

Заедниците се согласни генералниот секретар на Сојузот на заедниците и помошниците на генералниот секретар, по разрешувањето од став 1 на овој член, да ги преземат заедниците од кои се делегирани, најдоцна во рок од една година од денот на нивното разрешување.

**Член 51**

Имотот на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија е имот на Сојузот на заедниците од оваа самоуправни спогодба и правата и обврските во врска со тој имот се пренесуваат од Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија врз Сојузот на заедниците од оваа самоуправни спогодба.

**Член 52**

Оваа самоуправни спогодба се смета за склучена кога врз основа на одлука на органите на управувањето ќе ја потпишат овластените претставници на заедниците учесници во нејзиното склучување.

**Член 53**

Со денот на влегувањето во сила на оваа самоуправни спогодба престанува да важи Самоуправната спогодба за основањето, организацијата и работата на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/79).

**Член 54**

Оваа самоуправни спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Белград, 17 февруари 1982 година

За Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Босна и Херцеговина,  
**Свето Багарик, с. р.**

За Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,  
**Лилјана Манева, с. р.**

За Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на СР Словенија,  
**Данте Јаснич, с. р.**

За Републичката самоуправни интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на работниците  
Белград,  
проф. д-р **Вујадин  
Оташевиќ с. р.**

За Републичката самоуправни интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на работните луѓе кои самостојно со личен труд вршат дејност со средства на трудот во сопственост на граѓани — Белград,

**Станоје Петровиќ, с. р.**

За Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на Војводина,

**Турц Јанош, с. р.**

За Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на самостојните занаетчи и на самостојните угостители на Војводина,

**Горѓе Кнежевиќ, с. р.**

За Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Косово,

**Имер Гаши, с. р.**

За Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на Хрватска,

**Вјекослав Глобан, с. р.**

За Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на самостојните занаетчи, угостители и превозници на Хрватска,

**Шиме Јусуп, с. р.**

За Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Црна Гора,

**Бело Куч, с. р.**

За Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници,  
генерал-потполковник  
**Мирко Нововиќ, с. р.**

172.

Врз основа на член 56 став 2 и член 127 од Уставот на СФРЈ и член 390 од Законот за здружениот труд, Сојузот на самоуправните интересни заедници на здравственото осигурување на Босна и Херцеговина, Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување на Македонија, Здравствената заедница на Словенија, Републичката заедница за здравствена заштита на Србија, Самоуправната интересна заедница за здравство на Војводина, Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита и здравствено осигурување на Косово, Сојузот на самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување на Хрватска, Самоуправната интересна заедница на здравственото осигурување на самостојните занаетчи, угостители и превозници и на здравството на Хрватска, Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита и здравствено осигурување на работниците и земјоделците на Црна Гора и Заедницата за социјалното осигурување на воените осигуреници, склучуваат

## САМОУПРАВНА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И НА ЗДРАВСТВОТО НА ЈУГОСЛАВИЈА

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

За вршење на задачи и работи од заеднички интерес, врз основите на самоуправното спогодување и општественото договарање и усогласување на ставовите, соработката, размената на искуства и на други задачи и работи утврдени со оваа и со други самоуправни спогодби, како и на работи од општ интерес утврдени со сојузни прописи и меѓународни спогодби, заедниците и сојузите на заедниците на здравственото осигурување, односно здравствената заштита и здравството во републиките и автономните покраини и Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници (во натамошниот текст: заедниците) се согласија како своја самоуправни организација да основаат Сојуз на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија (во натамошниот текст: Сојуз на заедниците).

#### Член 2

Заедниците се согласни Сојузот на заедниците во остварувањето на своите права, обврски и одговорности да соработува врз начелата на самоуправното спогодување и општественото договарање со заедниците, Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата и сојузните организации, општествено-политичките и општествените организации, самоуправните организации и заедници, како и со стручните и научните организации што се занимаваат со прашања на здравството и здравственото осигурување во согласност со законот и со меѓународните спогодби.

#### Член 3

Заедниците се согласни задачите и работите што произлегуваат од функцијата на Сојузот на заедниците предвидени со оваа самоуправни спогодба, со статутот на Сојузот на заедниците, со самоуправни спогодби и општествени договори како и со меѓународни спогодби, да се утврдуваат со програмата за работа на Сојузот на заедниците.

#### Член 4

Сојузот на заедниците е општествено правно лице со права, обврски и одговорности што ги има врз основа на уставот, законот и оваа самоуправни спогодба.

Сојузот на заедниците според соодветните прописи, се запишува во судскиот регистар на самоуправните организации кај надлежниот суд во Белград.

#### Член 5

Заедниците се согласија работата на Сојузот на заедниците и неговите органи да биде јавна и достапна на сите заедници, на органите и организациите и на заедниците на ниво на федерацијата и на широката јавност.

Начинот на остварувањето јавност на работата на Сојузот на заедниците се утврдува со статутот и со други самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците.

#### Член 6

Називот на Сојузот на заедниците е: Сојуз на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија.

Седиштето на Сојузот на заедниците е во Белград.

#### Член 7

Со Сојузот на заедниците управуваат заедниците врз принципите на делегатскиот систем и на на-

чинот со кој се обезбедува рамноправност на заедниците во одлучувањето.

#### Член 8

Сојузот на заедниците го претставува претседателот на Советот, а го застапува секретарот на Сојузот на заедниците.

#### Член 9

Сојузот на заедниците има статут.

Со статутот на Сојузот на заедниците поблиску се уредуваат прашањата и односите што се утврдени со оваа самоуправни спогодба, прашањата и односите за кои со оваа самоуправни спогодба е предвидено да се регулираат со статутот, како и други прашања што се од значење за остварувањето на целите на Сојузот на заедниците.

## II. ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ И ИНТЕРЕСИ ШТО СЕ ОСТВАРУВААТ ВО СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

#### Член 10

Во согласност со целите наведени во член 1 од оваа самоуправни спогодба, заедниците во Сојузот на заедниците:

1) самоуправни се спогодуваат и договараат:  
— за развојот на здравствената заштита;  
— за развојот на капацитетите во областа на здравството од заеднички интерес;  
— за стандардизацијата и типизацијата на медицинската опрема;

— за развојот на науката и за други прашања во областа на здравственото осигурување и на здравството, што се од интерес за заедниците;  
— за основите на режимот на лековите, ортопедските и други помагала и регулирањето на цените на лековите за хумана употреба, на денталите и фластерите.

2) се договараат за размена на информации за можностите на лекување во земјата и потребите и можностите од пресадување на органи и ткива, како и за други прашања од заеднички интерес;

3) се договараат за вршење на работи на организите за врска во спроведувањето на меѓународните спогодби, во делот кој се однесува на здравственото осигурување и на здравството;

4) се договараат за утврдување на основите за склучување на административни спогодби за спроведување на меѓународните спогодби за социјално осигурување, во делот на здравственото осигурување и на здравството и грижата за спроведување на тие спогодби;

5) самоуправни се спогодуваат и договараат во врска со упатувањето на осигуреници на лекување во странство и користење на здравствена заштита на осигуреници во странство;

6) самоуправни се спогодуваат и договараат за унапредување на самоуправното интересно организирање и остварување на системот на здравственото осигурување и на здравството врз основите на меѓусебно спогодување и размена на искуства помеѓу заедниците;

7) самоуправни се спогодуваат и договараат за начинот и постапката на користењето на здравствена заштита надвор од самоуправната интересна заедница на здравственото осигурување и на здравство, на која ѝ припааат осигурениците;

8) се договараат за обезбедување на системот на статистичките истражувања од заеднички интерес за заедницата;

9) се договараат за соработка со соодветните органи и организации во федерацијата за прашања од заеднички интерес во областа на здравственото осигурување и здравството;

10) се договараат за давање иницијатива и подготвување на самоуправни спогодби и општествени договори што ги склучуваат заедниците.

## III. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

### 1. Совет на Сојузот на заедниците

#### Член 11

Заедниците се согласија со работите на Сојузот на заедниците да управува Совет на Сојузот на заедниците (во натамошниот текст: Советот), формиран врз делегатски принцип.

Советот е највисок орган на самоуправувањето во Сојузот на заедниците во кој, се обезбедува усогласување на самоуправни утврдените интереси и потреби на заедниците, во Сојузот на заедниците.

Советот ги остварува своите права и ги врши своите должности врз основа и во рамките на уставот, законот, оваа самоуправни спогодба, статутот, самоуправните спогодби и општествените договори што ги склучил или кон нив пристапил Сојузот на заедниците и меѓународните спогодби.

#### Член 12

Советот го сочинуваат делегациите на заедниците, што ги сочинуваат избрани делегати.

Заедниците се согласија, преку избраните делегати во Советот, да се договараат, спогодуваат и да ги усогласуваат ставовите.

Советот во вршењето на функцијата на самоуправувањето колективно работи, решава и одговара.

#### Член 13

Советот избира претседател на Советот и заменик на претседателот на Советот. Мандатот на претседателот на Советот и на заменикот на претседателот на Советот трае една година.

Претседателот на Советот и заменикот на претседателот на Советот се избираат по редослед, со кој се обезбедува за секој нареден период да биде биран од друга заедница.

#### Член 14

Во остварувањето на заедничките интереси утврдени во член 10 на оваа самоуправни спогодба, а врз начелата на спогодување и договарање Советот:

1) дава иницијативи за договарање и спогодување на заедниците заради унапредување на самоуправното организирање во областа на здравственото осигурување и здравството;

2) склучува самоуправни спогодби и општествени договори и се грижи за нивното остварување;

3) се грижи и презема мерки за остварување на соработка помеѓу заедниците и за извршување на задачи од заеднички интерес;

4) ја донесува програмата за работа на Сојузот на заедниците, ја усвојува завршната сметка, финансискиот план и другите самоуправни општи акти и го разгледува нивното остварување;

5) го донесува статутот на Сојузот на заедниците;

6) донесува деловник за својата работа;

7) ја разгледува потребата од унапредување на меѓународната соработка во областа на здравственото осигурување и здравството и спроведување на меѓународните спогодби во таа област и нивните измени и дополненија;

8) одлучува за начинот на располагањето со средствата на Сојузот на заедниците;

9) склучува самоуправни спогодба за слободна размена на трудот со работната заедница, со која се утврдуваат работите и задачите на работната заед-

ница и на меѓусебните права, обврски и одговорности и други меѓусебни односи во остварувањето на заедничките цели и интереси;

10) го избира и разрешува претседателот на Советот и заменикот на претседателот на Советот;

11) дава согласност на организацијата и систематизацијата на задачите и работите во работната заедница;

12) го именува и разрешува од должност секретарот на Сојузот на заедниците;

13) го разгледува и им поднесува на заедниците годишен извештај за работата на Сојузот на заедниците;

14) врши и други работи утврдени со оваа самоуправна спогодба, со статутот и со други самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците, со самоуправни спогодби и општествени договори.

#### Член 15

Советот работи и донесува одлуки на седниците, со усогласување на ставовите на делегациите.

За полноважно одлучување на седницата на Советот потребно е присуство најмалку по еден член на секоја заедница.

Одлуката ќе се смета донесена ако за неа гласале сите делегати.

### 2. Делегации и делегати

#### Член 16

Секоја заедница избира во Советот по два делегатата кои сочинуваат делегација на односната заедница.

#### Член 17

Мандатот на членовите на делегацијата во Советот трае колку што и нивниот мандат во собранијата на заедниците што ги делегирале.

Начинот на изборот и престанокот на својството делегат во делегацијата на заедниците во Советот на Сојузот на заедниците го утврдуваат заедниците.

### 3. Работни тела

#### Член 18

За разгледување и проучување на прашањата од дејноста на Сојузот на заедниците, како и за подготвување мислења и предлози, Советот може, покрај постојните работни тела, да има и повремени работни тела.

Задачите и начинот на работата на повремени работни тела ги утврдува Советот, со актот за нивното основање.

### 4. Секретар

#### Член 19

Сојузот на заедниците има секретар на Сојузот на заедниците.

Заедниците се согласија Сојузот на заедниците да може со Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија да именуваат заеднички секретар за вршење на работи за обата сојуза на заедниците.

Секретарот на Сојузот на заедниците раководи со работата на работната заедница.

Секретарот го именува и разрешува Советот и за својата работа секретарот му одговара на Советот.

Секретарот се именува на време од четири години и не може да биде именуван на истата должност двапати едноподо друго.

#### Член 20

Заедниците се согласија, по истекот на мандатот, односно од разрешувањето од должноста, а најдоцна во рок од три месеци од денот на разрешувањето, секретарот на Сојузот на заедниците да го презема заедницата од која е делегиран.

#### Член 21

Постапката и начинот за именување, разрешување и отповик, височината на личниот доход како и другите права врз основа на работата, овластувањата и одговорностите на секретарот ги утврдува Советот со посебен самоуправен општ акт.

### 5. Работна заедница

#### Член 22

Заедниците се согласија за вршење на стручните, административните, помошните и на нив слични работи, во Сојузот на заедниците да формираат работна заедница.

Заедниците се согласија Сојузот на Заедниците да може спогодбено со Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија да формира заедничка работна заедница за вршење на работи за обата сојуза на заедниците.

#### Член 23

Во вршењето на своите задачи и работи работната заедница:

1) изработува анализи, извештаи и информации, врши стручна обработка на предлозите на одлуките, плановите и на другите општи акти што ги донесува Советот и неговите органи и врши и други стручни и административни работи во врска со работата на Советот, на неговите органи и на другите органи на Сојузот на заедниците;

2) врши работи во врска со спроведувањето на меѓународните спогодби и со остварувањето на здравствено осигурување во странство;

3) врши работи на статистика и евиденција од заеднички интерес за заедницата;

4) врши финансиски работи за Сојузот на заедниците;

5) врши и други работи определени со закон, со статут, со самоуправни општи акти и со заклучоците на Советот и неговите органи.

Меѓусебните права, обврски и одговорности што произлегуваат од вршењето на стручни и други работи во Сојузот на заедниците, се уредуваат со самоуправна спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на Сојузот на заедниците и на работната заедница.

#### Член 24

Работниците во работната заедница стекнуваат доход од вкупниот приход што на работната заедница ѝ се обезбедува за извршување на задачите од програмата за работа на Сојузот на заедниците врз принципот на слободна размена на трудот, во согласност со општествено утврдените основи и мерила за распределба што важат за распределбата на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка во организациите на здружен труд.

Работниците во работната заедница имаат обврски и одговорности утврдени со закон и со други општи акти, во согласност со приодата на работите што ги вршат за потребите на Сојузот на заедниците.

### IV. САМОУПРАВНА КОНТРОЛА

#### Член 25

Заедниците се согласија заради остварување и заштита на самоуправните права и заради оствару-

вање контрола над работата на органите на Сојузот на заедниците и на работната заедница, во Сојузот на заедниците да формираат Одбор на самоуправната контрола.

#### Член 26

Одборот на самоуправната контрола, во вршењето на своите права и должности, врши контрола, а особено:

1) на спроведувањето на оваа самоуправна спогодба, на статутот и на другите општи акти и на други акти на Сојузот на заедниците, како и на општествените договори и самоуправните спогодби што ќе ги склучи Сојузот на заедниците;

2) на спроведувањето на одлуките на Советот и на неговите органи како и на согласноста на тие акти со оваа самоуправна спогодба, со закон и со други самоуправни општи акти;

3) на спроведувањето на самоуправните спогодби со кои се регулираат меѓусебните права, обврски и одговорности на Сојузот на заедниците и на работната заедница;

4) на начинот на трошењето на средствата во Сојузот на заедниците, заради нивно одговорно и општествено-економско целесобразно користење.

#### Член 27

Одборот на самоуправната контрола го сочинуваат пет члена што ги бираат заедниците, така што наизменично секоја втора година, по пет заедници избираат членови на тој одбор.

Одборот на самоуправната контрола од редовите на своите членови бира претседател и заменик на претседателот. Мандатот на претседателот и на заменикот на претседателот трае една година.

Одборот на самоуправната контрола донесува деловник за својата работа.

### V. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ДЕЈНОСТА НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

#### Член 28

Заедниците се согласни за работата на Сојузот на заедниците да се обезбедуваат средства на начинот утврден со оваа самоуправна спогодба.

Средствата за вршење на задачите и работите на Сојузот на заедниците, заедниците ги обезбедуваат сразмерно со бројот на активните осигуреници и уживатели на пензии (за здравствено осигурување на работниците), и со бројот на осигурениците земјоделци (за здравствено осигурување на земјоделците).

Основа за планирање на средствата за работа на Сојузот на заедниците се програмата за работа на Сојузот на заедниците и планот за работа на работната заедница кој се заснова врз таа програма, како и другите обврски што произлегуваат од дејноста на Сојузот на заедниците.

Додека не се донесе финансискиот план за календарската година во која веќе се одвива работењето на Сојузот на заедниците, заедниците се согласни средствата за вршење на задачите и работите да ги обезбедуваат сразмерно со износот од средствата што ги обезбедувале во претходната година, ако планираните задачи и работи во претходната година успешно се извршени.

#### Член 29

Средствата на Сојузот на заедниците и распоредот на тие средства се утврдуваат со финансискиот план за секоја година. Финансискиот план, по правило, се донесува пред почетокот на годината на која се однесува.

Пред донесувањето на финансискиот план, Советот прибавува мислење од работната заедница за делот од финансискиот план што се однесува на износот на средствата предвидени за работа на работната заедница.

#### Член 30

Заедниците се согласија, Сојузот на заедниците да има сопствени деловни средства, заеднички деловни средства со Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија и средствата за резерви.

#### Член 31

Со спогодба или со друг самоуправен општ акт на Сојузот на заедниците поблиску се уредуваат формирањето, користењето и располагањето со деловните средства и со средствата за резерви.

Распоредувањето на средствата што во Сојузот на заедниците се стекнуваат по основ на конвенции, поблиску се уредува со посебна спогодба на заедниците.

Заедниците се согласија формирањето, обезбедувањето, користењето и располагањето со обрните средства што се стекнуваат во Сојузот на заедниците заради користење во странство, на правата од здравственото осигурување утврдени според прописите на заедниците и извршувањето на другите обврски на Сојузот на заедниците, како и на меѓусебните права и обврски на заедниците, да се уредуваат со самоуправните општи акти на Сојузот на заедниците.

### VI. ОДГОВОРНОСТ ВО РАБОТАТА

#### Член 32

За својата работа Советот им одговара на заедниците.

На Советот, за вршењето на своите функции колективно му одговараат органите и работните тела на Советот.

#### Член 33

Со Деловникот за работа на Советот поблиску се регулираат прашањата на колективната и личната одговорност на носителите на функции, се утврдуваат мерките за неизвршување на доверените функции и постапката за применување на тие мерки.

### VII. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

#### Член 34

Заедниците се согласни, во согласност со концепцијата на општонародната одбрана и општествена самозаштита, Сојузот на заедниците да ги организира и спроведува пропишаните мерки заради општествена самозаштита и подготовките за одбрана во случај на војна.

Начинот на остварувањето на општествената самозаштита во Сојузот на заедниците поблиску се уредува со самоуправните општи акти на Сојузот на заедниците.

За остварувањето на мерките на општонародната одбрана и општествената самозаштита е одговорен секретарот на Сојузот на заедниците.

### VIII. ПРИСТАПУВАЊЕ КОН СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ И ИСТАПУВАЊЕ ОД СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

#### Член 35

Кон Сојузот на заедниците можат да пристапат и други заедници и сојузи на заедници на здравственото осигурување и здравството основани за територијата на републиката или автономната покраина, ако ги прифатат правата, обврските и одговорностите што се утврдени со оваа самоуправна спогодба.

Советот го потврдува пристапот кон заедниците од став 1 на овој член во Сојузот на заедниците.

#### Член 36

Заедницата што ја склучила оваа самоуправна спогодба може да истапи од Сојузот на заедниците со давање на изјава дека не сака понатаму да биде во Сојузот на заедниците.

За изјавата за истапување од Сојузот на заедниците, дадена во смисла на став 1 од овој член, Советот ги известува другите учесници на оваа самоуправна спогодба.

Обврските и правата од оваа самоуправна спогодба за заедницата што истапува од Сојузот на заедниците престануваат кон крајот на календарската година во која истекнал рокот од 6 месеци од денот на доставувањето на изјавата за истапувањето.

### IX. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОВАА САМОУПРАВНА СПОГОДБА

#### Член 37

Постапка за измени и дополненија на оваа самоуправна спогодба може да покрене секоја заедница или Советот.

Барањето за покренување постапка од став 1 на овој член ги содржи причините и предлогот за измена или дополнение на оваа самоуправна спогодба.

Барањето им се доставува на сите учесници што ја склучиле оваа самоуправна спогодба, како и на Сојузот на заедниците, ако барањето го покренуваат заедниците.

#### Член 38

Ако со барањето за покренување постапка за измени и дополненија на оваа самоуправна спогодба се согласат две третини од учесниците на оваа самоуправна спогодба, барањето се смета усвоено.

Во случајот од став 1 на овој член, Советот формира комисија која на Советот му подготвува нацрт за измени и дополненија на оваа самоуправна спогодба заради понатамошна постапка.

### X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 39

Конституирање на Советот, на Одборот на самоуправната контрола и именување на секретар на Сојузот на заедниците, во согласност со одредбите на оваа спогодба, ќе се изврши во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на оваа самоуправна спогодба.

До именувањето на секретарот на Сојузот на заедниците, според одредбите на оваа самоуправна спогодба, генералниот секретар на Сојузот на заедниците и помошниците на генералниот секретар на Сојузот на заедниците што се затекнале во Сојузот на заедниците на денот на влегувањето во сила на оваа самоуправна спогодба продолжуваат со работа на работите за кои се именувани.

#### Член 40

Разрешување на досегашниот генерален секретар на Сојузот на заедниците и на помошникот на генералниот секретар на Сојузот на заедниците, во согласност со одредбите на оваа спогодба, ќе се изврши во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на оваа самоуправна спогодба.

Заедниците се согласни генералниот секретар и помошникот на генералниот секретар на Сојузот на заедниците, по разрешувањето од став 1 на овој член, да ги преземат заедниците од кои се делегираани во рок од една година од денот на разрешувањето.

#### Член 41

Заедниците се согласни дека имотот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и здравството на Југославија, е имот и на Сојузот на заедниците од оваа самоуправна спогодба, а правата и обврските на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и здравството на Југославија се пренесуваат на Сојузот на заедниците.

#### Член 42

До донесувањето на самоуправните општи акти предвидени со оваа самоуправна спогодба, сообразно ќе се применуваат досегашните одредби на самоуправните општи акти на Сојузот на заедниците што не се во спротивност со оваа самоуправна спогодба.

До донесувањето на самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на Сојузот на заедниците и на работната заедница, согласно ќе се применува досегашната самоуправна спогодба.

Статутот на Сојузот на заедниците ќе се донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа самоуправна спогодба.

Самоуправните општи акти од ст. 1 и 2 на овој член, ќе се донесат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на оваа самоуправна спогодба.

#### Член 43

Оваа самоуправна спогодба ќе се смета склучена кога ќе ја потпишат претставниците на заедниците.

#### Член 44

Заедниците ги преземаат правата и обврските на член на Сојузот на заедниците со денот на потпишувањето на оваа самоуправна спогодба.

#### Член 45

Со денот на влегувањето во сила на оваа самоуправна спогодба престанува да важи Спогодбата за основање Сојуз на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76 и 14/79) и одредбите на статутот на Сојузот на заедниците објавен во „Вилтенот“ на Сојузот на заедниците бр. 6/79, што се во спротивност со оваа самоуправна спогодба.

#### Член 46

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Белград, 17 февруари 1982 година

За Сојузот на самоуправните интересни заедници на здравственото осигурување на Босна и Херцеговина,

Мирко Граховац, с. р.

За Републичката заедница  
на здравството и здравственото  
осигурување на Македонија

**Нандо Баџаноски, с. р.**

За Здравствената заедница на Сло-  
венија,

**Витомир Ремс, с. р.**

За Републичката заедница  
за здравствена заштита на Србија,

**Миливое Милорадовиќ, с. р.**

За Самоуправната интересна заедница  
за здравство на Војводина

**Златомир Дамјановиќ, с. р.**

За Самоуправната интересна заедница  
за здравствена заштита и здравстве-  
но осигурување на Косово

**Момчило Трајковиќ, с. р.**

За Сојузот на самоуправните инте-  
ресни заедници на здравството и  
здравственото осигурување на

Хрватска,

**Бранко Штулиќ, с. р.**

За Самоуправната интересна заедница  
на здравственото осигурување на са-  
мостојните занаетчи, угостители и  
превозници и на здравството на

Хрватска,

**Шиме Јусуп, с. р.**

За Републичката самоуправни инте-  
ресна заедница за здравствена зашти-  
та и здравствено осигурување на ра-  
ботниците и земјоделците на

Црна Гора

**Томаш Буриќ, с. р.**

За Заедницата на социјалното осигу-  
рување на воените осигуреници

**д-р Драгослав Милетиќ, с. р.**

По извршеното срамнување со изворниот текст,  
е утврдено дека во текстот на Правилникот за ре-  
гистрација на моторни и приклучни возила објавен  
во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/82, се поткрадна-  
ле долунаведените грешки, та се дава

## ИСПРАВКА

### НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА МО- ТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

Во член 15 став 2 точка 3 наместо зборот: „оска-  
та“, треба да стои: „оските“.

Во член 33 наместо зборовите: „издава и пробни  
таблички“, треба да стои: „покрај пробни таблички  
издава“, наместо зборот: „број на каросеријата“, тре-  
ба да стои: „боја на каросеријата“.

Од Сојузниот комитет за сообраќај и врски, Бел-  
град, 17 февруари 1982 година.

## УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на  
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-  
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-  
тивна Република Југославија донесува

### УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И  
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-  
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-  
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА БОЦВАНА И ЗА НА-  
ЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН  
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-  
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБ-  
ЛИКА БОЦВАНА**

#### I

Се отповикува

Радивое Марковиќ од должноста извонреден и  
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-  
ративна Република Југославија во Република Боц-  
вана, со седиште во Лусака.

#### II

Се назначува

Александар Воиновиќ, извонреден и ополно-  
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна  
Република Југославија во Република Замбија, за  
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-  
листичка Федеративна Република Југославија во  
Република Боцвана, со седиште во Лусака.

#### III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го  
изврши овој указ.

#### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 6

10 февруари 1982 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,

**Sergej Kraigher, с. р.**

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на  
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-  
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-  
тивна Република Југославија донесува

### УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И  
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-  
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-  
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЧАД И ЗА НАЗНАЧУ-  
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-  
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-  
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА  
ЧАД**

#### I

Се отповикува

Исмет Репиќ од должноста извонреден и опол-  
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија во Република Чад, со седиште во Картум.

## II

Се назначува  
д-р Миран Мејак, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Федерална Република Шигерија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Чад, со седиште во Лагос.

## III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 7  
16 февруари 1982 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
Sergej Kraigher, с. р.

## ОДЛИКУВАЊА

## УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на пријателските односи и соработката помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Јапонија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО  
ЛЕНТА

Yosuke Nakae, извонреден и ополномоштен амбасадор на Јапонија во СФР Југославија.

Бр. 108  
26 ноември 1981 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
Sergej Kraigher, с. р.

## УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Куба

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО  
ЛЕНТА

José Eloy Valdes Espinosa, извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Куба во СФР Југославија

Бр. 109  
26 ноември 1981 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
Sergej Kraigher, с. р.

## СОДРЖИНА:

	Страна
160. Закон за измени и дополненија на Законот за поморската и внатрешната пловидба	345
161. Закон за употреба и заштита на Знакот и називот црвен крст	346
162. Закон за измени и дополненија на Законот за воените судови	349
163. Закон за измени и дополненија на Законот за посебните услови за давање кредити за инвестиции	350
164. Закон за дополнение на Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот	351
165. Закон за измени на Законот за Наградата „Едвард Кардељ“	351
166. Уредба за измена и дополнение на Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци	352
167. Уредба за Сервисот за финансиско-материјалните работи на сојузните органи на управата и сојузните организации	352
168. Уредба за Сервисот за биротехнички работи на сојузните органи на управата и сојузните организации	354
169. Одлука за формирање Комисија за користење на авиони за гаснење на шумски и други пожари	355
170. Правилник за дополнение на Правилникот за техничките нормативи за подвижни скали и ленти за превоз на луѓе	356
171. Самоуправна спогодба за основањето, организацијата и работата на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија	356
172. Самоуправна спогодба за основање Сојуз на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија	362
Исправка на Правилникот за регистрација на моторни и приклучни возила	367
Укази	367
Одликувања	368